

Резултати од гласањето на акционерите на 38. Собрание на акционерите на Стопанска банка а.д. Битола

1. Разгледување на записник од 36. седница на Собранието на акционерите на Стопанска банка а.д. Битола одржана на 25. 3. 2015 година
2. Разгледување на записник од 37. седница на Собранието на акционерите на Стопанска банка а.д. Битола одржана на 16. 12. 2015 година
3. По третата точка од дневниот ред Годишен извештај за работењето на Стопанска банка а.д. Битола за 2015 година, со:

- Мислење од Надзорниот одбор на Банката;
- Предлог - одлука за усвојување на Годишниот извештај и Мислењето од Надзорниот одбор;

<i>ЗА</i>	<i>274169</i>
<i>ПРОТИВ</i>	<i>0</i>
<i>ВОЗДРЖАН</i>	<i>0</i>

4. По четвртата точка од дневниот ред Извештај за работата на Надзорниот одбор на Стопанска Банка а.д. Битола за 2015 година, од аспект на поединечните членови и колективно, со:

- Предлог-одлука за одобрување на Извештајот;

<i>ЗА</i>	<i>274169</i>
<i>ПРОТИВ</i>	<i>0</i>
<i>ВОЗДРЖАН</i>	<i>0</i>

5. По петтата точка од дневниот ред Извештај за работата на Одборот за ревизија на Стопанска банка а.д Битола за 2015 година, колективно и од аспект на поединечни членови, со:

- Предлог-одлука за усвојување на Извештајот;

ЗА	270672
ПРОТИВ	0
ВОЗДРЖАН	3497

6. По шестата точка од дневниот ред Годишен извештај за работата на Секторот за внатрешна ревизија за 2015 година, со:

- Мислење од Надзорниот одбор на Банката;
- Предлог-одлука за усвојување на Извештајот и Мислењето од Надзорниот одбор;

ЗА	274169
ПРОТИВ	0
ВОЗДРЖАН	0

7. По седмата точка од дневниот ред Извештај за извршената ревизија на финансиските извештаи на Стопанска банка а.д. Битола по годишна сметка за 2015 година со мислење на Друштвото за ревизија ГРАНТ ТОРНТОН ДОО Скопје, со:

- Мислење од Надзорниот одбор на Банката;
- Предлог-одлука за усвојување на Извештајот и Мислењето од Надзорниот одбор на Банката;

ЗА	270672
ПРОТИВ	0
ВОЗДРЖАН	3497

8. По осмата точка од дневниот ред Годишна сметка на Стопанска банка а.д Битола за 2015 година, со:

- Предлог-одлука за усвојување на годишната сметка;

<i>ЗА</i>	<i>270672</i>
<i>ПРОТИВ</i>	<i>0</i>
<i>ВОЗДРЖАН</i>	<i>3497</i>

9. По деветтата точка од дневниот ред Деловна политика, развоен и финансиски план на Стопанска банка а.д. Битола за период 2016-2020 година, со:

- Мислење од Надзорниот одбор на Банката;
- Предлог-одлука за усвојување на деловната политика, развоен и финансиски план на Стопанска банка а.д. Битола за период 2016-2020 година и Мислењето од Надзорниот одбор;

<i>ЗА</i>	<i>269754</i>
<i>ПРОТИВ</i>	<i>0</i>
<i>ВОЗДРЖАН</i>	<i>4415</i>

10. По десеттата точка од дневниот ред Предлог-одлука за усвојување на листата на нето-должници;

<i>ЗА</i>	<i>270672</i>
<i>ПРОТИВ</i>	<i>0</i>
<i>ВОЗДРЖАН</i>	<i>3497</i>

11. По еднаесеттата точка од дневниот ред Предлог-одлука за соодветност на Кодексот за корпоративно управување на Стопанска банка а.д. Битола;

<i>ЗА</i>	<i>274169</i>
<i>ПРОТИВ</i>	<i>0</i>
<i>ВОЗДРЖАН</i>	<i>0</i>

12. По дванаесеттата точка од дневниот ред „Предлог-одлука за употреба и распоредување на остварената добивка по Годишната сметка за 2015 година на Стопанска банка а.д. Битола“;

<i>ЗА</i>	<i>274169</i>
<i>ПРОТИВ</i>	<i>0</i>
<i>ВОЗДРЖАН</i>	<i>0</i>

13. По тринаесеттата точка од дневниот ред Предлог-одлука за избор на Друштво за ревизија за период од 2016-2017 година;

<i>ЗА</i>	<i>270672</i>
<i>ПРОТИВ</i>	<i>0</i>
<i>ВОЗДРЖАН</i>	<i>3497</i>

14. По четиринаесеттата точка од дневниот ред Предлог-одлука за издавање на долгорочни должнички хартии од вредност (корпоративна обврзница) по пат на јавна понуда (прва емисија на долгорочни хартии од вредност)

<i>ЗА</i>	<i>269754</i>
<i>ПРОТИВ</i>	<i>0</i>
<i>ВОЗДРЖАН</i>	<i>4415</i>

Стопанска банка а.д. Битола